

СООПШТЕНИЕ

За пријавувањето испити во прва редовна испитна сесија (јануарско-февруарска), 2022 година

Испит може да пријави студент кој има запишано зимски семестар од академската 2021/2022 година.

1. Електронското пријавување на испити (преку iKnow-системот) ќе се врши од **10.1.2022** година до **14.1.2022** година.
2. После овој рок, за пријавување испит ќе се плаќа казна од 300 денари за секој предмет.
3. Пријавувањето испит по втор и повеќе пати ќе се врши со казна од 300 денари.

Уплатата на средствата треба да се изврши на сметка на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (да се напише сметката и други потребни информации). Уплатата на тие средства треба да се изврши во периодот за пријавување на испити и фотографии од уплатниците по електронска пошта да се испратат до факултетот најдоцна до 14.1.2022 година. Фотографиите од уплатниците треба да се испратат на следните адреси на е-пошта: petrova.sonja@yahoo.com, dejanilievski@sf.ukim.edu.mk. Електронското писмо треба да ги содржи следните информации:

- Наслов (Subject): Име и презиме, број на индекс;
- Содржина (текст): Испити кои ги пријавува;
- Прилог (Attachment): фотографии од уплатници на кои ќе се гледа датумот на уплата;
- Доколку не е потребна уплата за испитите кои се пријавуваат, пораката не содржи „attachment“.

Оригиналната уплатница за полагање испит по втор и повеќе пати се прикачува кон пријавата и се доставува на увид при евентуално полагање испит со физичко присуство кај професорот, односно при регистрирање оцена за положен испит при евентуално полагање испит по електронски пат.

4. **Заверка на пријава** (во iKnow-системот) ќе се врши од страна на службата за студентски прашања, после Вашите електронски писма кои ќе содржат листа на испити кои ги пријавувате.

Напомена: Доколку пријавите за испит не се уредно пополнети, нема да бидат примени од предметните професори или службата за студентски прашања при УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во Скопје.

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА